



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. Облас по тарифата. — Тсукукја сметна бр. 10-313-004 —. Поштарина платена во готово.

Петок, 28 февруари 1947
БЕЛГРАД
БРОЈ 17

Цена на овој број е 3.— дин. — Преплатата за прво полугодие изнесуе дин. 300.— а за цела 1947 година дин. 550.—
Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони: Редакција 23-838, Администрација 22-619.

124.

На основа членот 23 Законот за национализација на приватните стопански претпријатија, Владата ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ ПОСТРОЈКИТЕ И СПОЈУЕЊЕ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СО ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА ПРЕТХОДНИ ПОПИС И ПРОЦЕНА НА ИМОТОТ НА ОВИЕ НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) До донесуењето Уредбата за постапка со национализираниот имот во смисла на членот 23 Законот за национализација приватните стопански претпријатија, можат национализираните претпријатија во хитни случаи да се спојуат со државни стопански претпријатија како и да пренесуат поедини постројки на национализираните претпријатија на државните стопански претпријатија само по барање на надлежниот министер а по постапката пропишана во оваа наредба. На национализираните кредитни претпријатија не се однесуат прописите на оваа наредба.

2) Решенијата за спојуењето на национализираните претпријатија со државни стопански претпријатија, за пренесуење движниот и недвижниот имот на национализираните претпријатија (основните средства) на државни стопански претпријатија како и за употребата на овој имот во цели на државните стопански претпријатија, ќе се донесуат по постоечките прописи за државните стопански претпријатија.

3) Кога спојуењето и пренесуењето на имотот на национализираните претпријатија може да се пристапи дури после извршената претходна постапка на попис (описен попис) и процената на имотот на национализираните претпријатија кои што се спојуат односно пренесуат.

Пописот и процената ќе ги врши комисија која што ја сочинуат судија на надлежниот окружен суд, кој што раководи со работењето на комисијата, претставител на административно-оперативниот раководач на национализираното претпријатие и еден стручњак спрема видот на претпријатието.

Комисијата е должна точно да го опише имотот (средствата на производството) кој што се спојуе односно пренесе, да изврши проценка на овој имот спрема неговата стварна прометна вредност и да го означат државното стопанско претпријатие со кое што имотот на национализираното претпријатие се спојуе односно на кое што се пренесе.

Комисијата на ист начин ќе постапи со национализираниот имот и кога се врши спојуење на две национализирани претпријатија, кога на национализирано претпријатие му се додава имот на државно стопанско претпријатие со тоа, да национализираното претпријатие и натаму постои како државно стопанско претпријатие. Исто така ќе се постапи и кога имот на национализирано претпријатие привремено ќе дава на употреба на државно стопанско претпријатие.

4) Барање за образување комисија врз основа на донесено решение за спојуењето односно пренесуе-

њето на имотот (точ. 2) поднесуе административно-оперативниот раководач на национализираното претпријатие на надлежниот окружен суд и истата има да се образуе во рок од два дена по истакнуењето на барањето. Работењето на комисијата има да се смета за хитно.

5) Комисијата за почетокот на работењето ќе го обавести поранешниот сопственик кој што може лично или преку застапник да присуствуе на работењето на комисијата. Ако местото на живеењето на поранешниот сопственик не е познато, денот за почетокот на работењето на комисијата ќе се објави на судската табла. Ако е поранешниот сопственик иностран државјанин и се наоѓа во иностранство, обавестуењето за почетокот на работењето на комисијата ќе му се достави на дипломатското претставништво на земјата чиј државјанин е поранешниот сопственик и ќе се одреди рочиште за проценка во рок кој што дозволе да поранешниот сопственик може да биде присатен односно да може да именуве свој застапник.

6) Поранешните сопственици имаат право да и даваат обавестуења на комисијата, да ставуат свои предлози и забелешки. По извршената работа поранешните сопственици можат да даваат во записник или одделно свои забелешки на работењето и процената на комисијата, кои што ќе се претресуат, кога ќе биде започната редовната постапка за проценка на имотот и за одредување надокнада. Поранешните сопственици задржуваат право на жалба на работењето на комисијата, која што ќе можат да ја стават во редовната постапка за одредување надокнада за национализираниот имот.

7) Комисијата својата проценка заедно со записниците и другиот материјал по завршената проценка ќе го положи кај надлежниот окружен суд.

8) Оваа претходна постапка на попис и проценка може да се примени сама на имот на национализирано претпријатие кој што се пренесе односно на национализирано претпријатие кои што се спојуат со државни стопански претпријатија. Претходната постапка има значење на обезбедување докази за редовната постапка за надокнада за национализираниот имот.

9) Прописите на Наредбата на Владата ФНРЈ од 16 декември 1946 година кои што се во противност со оваа наредба престануваат да важат.

10) Оваа наредба влегуе во сила одма.

Бр. 1230

27 февруари 1947 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ
и Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

125.

По укажана потреба, а во врска со влегуењето во сила на Правилникот за сметковната и благајничката служба кај поштите, пропишуам

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДНЕВНИЦИТЕ НА ПОШТАНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ ПОШТАТА

Член 1

Членот 4 на Правилникот за дневниците на поштанските службеници за спроведување поштата се мењава и гласи:

„За одмор на поштанските службеници кои што ја спроведуваат поштата на железниците, бродовите и сувоземните патишта надлежните управни пошти ќе изнајмуваат жилишта во оние места дека тоа потребата бара со тоа, да закупнината за истите ја снесат службениците кои што ја спроведуваат поштата и кои што се користат со овие жилишта.

Во таа цел на службениците кои што ја спроведуваат поштата на релации дека што постоат изнајмени жилишта, а кои што се користат со овие станови ќе им се обустави соодветен процент од дневницата. Овие обустави управните пошти ќе ги улагат на одделна штетна книшка од која што секој месец ќе подигаат потребни износи за исплата на закупнината за изнајмените жилишта.“

Бр. 2701
5 февруари 1947 година
Белград

Министер на поштите,
др Драго Марушич, с. р.

126.

На основа чл. 1 Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стоката и точ. II Решењето на Стопанскиот совет за одредување предмети кои што спаѓаат под планска распределба и потрошувачка од 12 мај 1945 година, издавам

Н А Р Е Д Б А

ЗА СТАВАЊЕ ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА КАУСТИЧНА, АМОНИЈАЧНА И КРИСТАЛНА СОДА

1) Каустична сода, амонијачна сода и кристална сода се ставаат под планска распределба и потрошувачка.

2) Сите количини на каустична, амонијачна и кристална сода имаат да се пријават во срок од 15 дена од влегуењето на оваа наредба во сила:

а) индустриските претпријатија до Министерството на индустријата ФНРЈ;

б) трговските заведенија (преку министерствата на трговијата и снабдуењето на народните републики) до Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ;

3) Со оваа наредба се ставаат во сила Наредбата бр. 62010 од 29 август 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 73/46), доколку се однесуе на пуштање во слободна продажба каустична сода, и Наредбата бр. 57631 од 4 јули 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 56/46) за пуштање во слободна продажба кристална сода.

4) Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 8042
21 февруари 1947 година
Белград

Министер на трговијата и снабдуењето,
др Заим Шарац, с. р.

127.

На основа чл. 4 Законот за инспекцијата на гру-
дот издавам

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОБРАЗУЕЊЕ ИНСПЕКТОРАТ НА ТРУДОТ ЗА ПОМОРСТВОТО ВО СПЛИТ И ИНСПЕКТОРАТ НА ТРУДОТ ЗА ПОМОРСТВОТО НА РИЈЕКА (СУШАК)

Член 1

За вршење служба на инспекцијата на трудот во поморството се осниваат Инспекторат на трудот за поморството во Сплит и Инспекторат на трудот за поморството на Ријека (Сушак).

Член 2

Териториалната надлежност на Инспекторатот на трудот за поморството на Ријека (Сушак) го обваќа подрачјето на морскиот брег северно од линијата која што, одејќи од отворено море на исток, поминуе со каналот меѓу острвата Силба и Св. Петар, потоа оди спрема север до каналот меѓу острвата Паг и Раб, а одтамо низ тој канал на исток до копното дека се свршуе на пет морски миљи јужно од Јабланец. Инспекторатот на трудот за поморството во Сплит е надлежен за подрачјето на морскиот брег јужно од наведената линија.

Член 3

Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2431
18 февруари 1947 година
Белград

Министер на трудот,
Вицко Крстулович, с. р.

128.

Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ЗАМЕНА НА УКИНАТИТЕ ТАКСЕНИ ХАРТИИ

Како со членот 6 Уредбата за привремената тарифа за данокот на промет на производите („Службен лист ФНРЈ“ бр. 106/46) се укинати и таксите на договори за закуп на зградите, жилиштата и локалитите, на млинските сметки, на пресметките на есконти и есконтни листи

р е ш а в а м:

Да сите околински и градски народни одбори, чии благајни вршат продавачка на таксените хартии, одма комисиски извршат поништуење на таксата на договорите за закуп на зградите, жилиштата и локалитите, на млинските сметки, на пресметките на есконти и на есконтните листи. Благајните потоа ќе се раз-
должат со износот на поништените такси, а споме-

натите обрасци понатму ќе ги продаваат како плативни обрасци по цената на изработувањата, која што на нив е означена.

Лица кои што имаат напред поброени таксени хартии од последната емисија, а кои што се исправни и неупотребени, можат во рок од 60 дена по објавувањето на ова решение во „Службениот лист ФНРЈ“ да ги заменат за готови пари со одбиток на провизија 3 на сто од износот на таксата. Исплатата за овие таксени вредности ќе се врши од текущите приходи од продавањата на таксени вредности.

Решенијата за замена ќе ги донесуат околинските, градските народни одбори, а во Белград исклучиво Благајната за продавачка на таксени вредности.

VIII бр. 840
27 февруари 1947 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

129.

Во смисла прописот од членот 17 Законот за еднообразното сметководство, а по предлог на Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ, пропишуам

ОБВЕЗНИ КОНТНИ ПЛАН ЗА ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО И НА МАЛО СО ВАЖНОСТ ОД 1 ЈАНУАРИ 1947 ГОДИНА

Новиот сметковен план е објавен во второто издание свеска бр. 34 Збирката на законите.

Со тоа престанува да важи Сметковниот план за трговски претпријатија со сортирање, преработка и доработувања на стоката („Службен лист ФНРЈ“ бр. 13/46) и Сметковниот план за трговски претпријатија кои што се бават со купно-продавачка на стока („Службен лист ФНРЈ“ бр. 14/46).

IV бр. 167
8 февруари 1947 година
Белград

Заст. Министер на финансите,
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст установил оти во текстот на Правилникот за заклучување договори за продавачка и купувања стока, објавен во бр. 11 „Службениот лист ФНРЈ“ од 7 февруари 1947 година, се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАВАЧКА И КУПУВАЧКА СТОКА

Во чл. 7 ст. 1 точ. 6, во првиот ред наместо зборовите „социјални услови“ треба да се стави: „специјални услови“.

Од Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, февруари 1947 година.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за умешност во командувањето, покажана храброст и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

капетан Ступар М. Давид;
потпоручник Вишекруна Ј. Лазар.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетан Рајковиќ А. Милош.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

капетан Ракиќ А. Видоје;
заставник Вигњевеќ Д. Раде;
ст. водници: Дуцковиќ М. Славко, Грлица Н. Аран и Штрбац С. Милан;
водници: Твацковиќ Ј. Ђорђе и Раукар М. Иван;
мл. водник Петковиќ М. Марко;
десетар Ганибеговиќ Л. Смајо;
борац Калоперовиќ Т. Славко;
Божиќ Д. Саво и Митосевиќ П. Драго.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Фидлер Ј. Емил и Жељковиќ М. Јусуф;
поручник Цвитко М. Иван,
потпоручник Раџеновиќ Ђ. Ђурађ;
заставник Цветичанин Ј. Мићо;
мл. водник Стојиќ Ф. Иван;
Поповина Н. Душан

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

ст. водник Богојевиќ Ј. Раде;
мл. водник Секерус Р. Весели;
борци: Чекиќ С. Витомир и Сударевиќ Ф. Иван.

Бр. 508
14 октомври 1946 година
Белград

Секретар, Претседател,
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 6 од 5 февруари 1947 година објавува:

Уредба за курсевите за неписмени;

Уредба за цените за градежните услуги на добивката и расподелбата на добивката на државните градежни претпријатија од локално значење;

Напатствие за елементите од кои што се состои цената на градежните услуги на државните градежни претпријатија од републиканско значење;

Решение за пресметување непредвидената добивка кај работите за кои што не било возможно да се утврдат норми на трошковите на државните градежни претпријатија од републиканско значење;

Решение за постоите на општите трошкови на градилиштето и трошковите на управата и продавач-

ката како и постоите на додаците на бруто плати на работната сила во цените на градежните услуги на државните градежни претпријатија од републиканско значење;

Решење за постотокот на предвидената добивка со кој што државните градежни претпријатија од републиканско значење ќе располагаат самостојно;

Решење за постотокот на непредвидената добивка со кој што државните градежни претпријатија од републиканско значење ќе располага самостојно;

Решење за класирање на државните угостителски претпријатија на територија на Народна Република Босна и Херцеговина;

Наредба за категоризација на државните угостителски претпријатија на територија на Народна Република Босна и Херцеговина;

Решење за одредување постотокот на трошковите на режијата и на стопата на добивката за државните угостителски претпријатија од локално значење;

Решење за постотокот на предвидената добивка кој што ќе се книжи во корист на банковната сметка на државните градежни претпријатија од републиканско значење;

Решење за височина на постотокот на вонредната добивка на државните угостителски претпријатија со кој што претпријатието ќе располага самостојно;

Решење за височина на делот на добивката на државните угостителски претпријатија со кој што административно-оперативниот раководач ќе располага самостојно;

Решење за одредување постотокот од вкупната редовна добивка на државните угостителски претпријатија, кој што се книжи во корист на претпријатието односно административно-оперативниот раководач.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 3 од 7 февруари 1947 година објавуе:

Наредба за категоризација на државните угостителски претпријатија;

Решење за организација на Агенцијата и поверенствата за транспортна работа на територија на Народната Република Македонија;

Решење за основата за пресметање на непредвидената добивка кај расходите на градежните работи за кои што не достигаат потребни елементи за утврдување нормите на расходите;

Решење за утврдување постотокот на предвидената добивка која што ќе се книжи на банковна сметка на градежните претпријатија од републиканско значење во Народна Република Македонија и во Проектантскиот биро за Македонија.

Во бројот 4 од 13 февруари 1947 година објавуе: **Закон** за избор на одборници на народните одбори;

Решење за организација и делокруг на Кооперативната комисија при Претседателството на Владата на Народна Република Македонија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 3 од 1 февруари 1947 година објавуе:

Пословник на Народната скупштина на Народната Република Црна Гора;

Закон за Президиумот на Народната скупштина на Народната Република Црна Гора;

Закон за овластување Претседателството на Президиумот на Народната скупштина на Народната Република Црна Гора да решава молби и жалби упатени на Народната скупштина на Народната Република Црна Гора;

Решење за составување Министерството на народното здравје и Министерството на социјалната политика во едно министерство, Министерството на трговијата и снабдувањето и Министерството на индустријата и рударството во едно министерство;

Уредба за регулирање припадностите на претседателот и судиите, и дневниците на судиите-поротниците на народните судови во Народна Република Црна Гора.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службениот лист на Народната Република Хрватска, во бројот 15 од 18 февруари 1947 година, објавуат:

Решење за начинот на набавување рационарани индустриски производи;

Решење за промена на Решењето за одредување места во кои што снабдувањето со рационарани животни продукти ќе се врши преку потрошувачки карти;

Решење за постотокот на општите трошкови (режијата) за државните угостителски претпријатија од републиканско значење.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словенија“ во бројот 8 од 15 февруари 1947 година објавуе:

Уредба за привременото финансирање државните потреби на Народната Република Словенија и народните одбори за раздобје јануари—март 1947 година;

Решење за оснивање републиканска арбитража на Народната Република Словенија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

„Службени лист Аутономне покрајине Војводина у Народној Републици Србији“ во бројот 4 од 15 февруари 1947 година објавуе:

Решење за одобрување Генералниот план за одбрана од поплава на Војводина во 1947 година.

СОДРЖАЈ:

Страна

124. Наредба за пренесување постројките и спојување на национализираните претпријатија со државни стопански претпријатија и за претходни попис и процена на имотот на овие национализирани претпријатија — — — — — 201
125. Правилник за измена на Правилникот за дневниците на поштанските службеници за спроведување поштата — — — — — 202
126. Наредба за ставање под планска расподелба и потрошувачка каустична, амонијачна и кристална сода — — — — — 202
127. Наредба за образување Инспекторат на трудот за поморството во Сплит и Инспекторат на трудот за поморството на Ријека (Сушак) — — — — — 202
128. Решење за замена укинатите таксени хартии — — — — — 202
129. Обвезни контни план за трговски претпријатија на големо и на мало со важност од 1 јануари 1947 година — — — — — 203